

Кратка биографија

Лични информации

Име/Презиме

Иван Трпески

Работно искуство

Датуми

Август 2017-

Име и адреса на работодавачот

АД ЕЛЕМ Скопје

Тип на бизнис и сектор

Производство на електрична енергија и топлинска енергија

Занимање или позиција/работно место

Директор за Развој и Инвестиции

Датуми

Јуни 2015 – Август 2017

Име и адреса на работодавачот

/ (зависно од проектот кој се реализира)

Тип на бизнис и сектор

Консултантски услуги/експертски мислења/подготовка на проекти/проект менаџмент

Занимање или позиција/работно место

Независен консултант за енергетика/Обновливи извори на енергија

Главни активности и одговорности

- Подготовка на студии и концептен развој на проекти за мали ветерни фарми (3-10MW) во регионот на Гевгелија, Богданци и Валандово.
- Изработка на студија за расположивоста на лигнит од домашни извори, за НВО Еко Свест од Скопје, објавена во 2016 година.
- Концептуален дизајн на проект за третирање на комунален отпад и постројка за производство на биогаз/електрична енергија ~300 KW.

Датуми

Октомври 2004 - Мај 2015

Име и адреса на работодавачот

АД ЕСМ / АД ЕЛЕМ Скопје, Бул. 11^{та} Октомври бр.9 , 1000 Скопје, Р. Македонија

Тип на бизнис и сектор

Електростопанство на Македонија / Електрани на Македонија, производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија

Занимање или позиција/работно место

Електроскопје - Референт за извршување
АД ЕЛЕМ Дирекција, Сектор за правни и општи работи - Одговорен Референт за правни работи
Сектор за развој и инвестиции - Одговорен референт за регулатива и доковори
Сектор за развој и инвестиции – Проект координатор/Заменик координатор

Главни активности и одговорности

Планирање, подготовка и концепциски дизајн на нови производни капацитети/постројки за производство на електрична енергија. Развој на проекти од концепт до изведба. Имплементација на нови енергетски извори, имплементација на проекти за изведба на постројки од постоечки извори, реконструкција и ревитализација на постоечки капацитети. Тековни активности за обезбедување на финансирање, проектна документација и набавка (тендер документација, водење на постапките, евалуација и склучување на договори). Подготовка на физибилити студии, ESIA, договори за финансирање, анализи на пазарот, изработка на инвестициски планови.

Координатор на ХЕ Бошков Мост (2011-2015) – финансирање, ESIA, проектирање, набавка на градежни работи и опрема.

Заменик координатор на ПВЕ Богданци (2010-2014) – истраги, утврдување на потенцијал, развој на проектот, финансирање, проектирање, набавка, изведба, пуштање во работа.

ХЕ Шпиље 2 (2013-2015) – концептуален дизајн, физибилити студија, финансирање.

Топлификација Битола, Новаци и Могила (2013-2015) - развој на проектот, финансирање, проектирање, договор за финансирање.

Имплементација на информациски систем за придонеси за ПИОМ на АД ЕЛЕМ (2005),

Имплементација на домашен информациски систем на АД ЕЛЕМ (2006), Изработка на тендер документација и постапка за концесија за ХЕ Чебрин и Галиште (2006-2008), Изработка на тендер документација и постапка за набавка на Когенеративна постројка Енергетика 300MW (2007-2008), Утврдување на потенцијал на ветер, мерење, аквизиција, мапирање и концептен дизајн (2006-2011), Концепциски дизајн, утврдување на спецификација, тендер документација, процедура за набавка на деловен инфорционен систем за АД ЕЛЕМ (2008-2011), Утврдување на локации, спецификација, набавка, монтажа и одржување на нови мерни точки за ветер (2011-2015).

Датуми

Јуни 2001- Септември 2004

Име и адреса на работодавачот

Ирос ДОО, Струга, Маршал Тито бб. Р. Македонија

Тип на бизнис и сектор

Развој на деловен софтвер, систем интеграција

Занимање или позиција/работно место

Раководител на развој

Главни активности и одговорности

Анализа на потреби, проектирање и тестирање на напредни деловни системи за малопродажба, трговија и производство. Концепциски развој и имплементација на индустриски софтвер за дрвна индустрија. Специфични хардверски решенија за транспорт и комуникации.

Образование и обука

Датум

1997-2004

Назив на доделената квалификација

Дипломиран Правник

Главни предмети/стручни вештини опфатени

Финансово право

Име и тип на организацијата која го обезбедила образованието и обуката

Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје
Правен Факултет – „Јустинијан Први“ - Скопје

Степен/ниво во националната или меѓународна класификација

Седми Степен VII/2

Лични вештини и знаења

Мајчин јазик

Македонски Јазик

Друг јазици

Англиски, Српски и сродни

Разбирање				Зборување				Пишување		
Слушање		Читање		Говорна интеракција		Продукција на говор				
Англиски	C2	Одлично	C2	Одлично	C2	Одлично	C2	Одлично	C2	Одлично
Српски		Одлично		Одлично		Одлично		Одлично		Одлично

Социјални вештини и способности
Способност за работа во мултикултурна, мултијазична средина со соработници со различен културен и социјален бекграунд. Почитување на разликите од секој вид и способност за прилагодување на начинот на работа во зависност од културните фактори.

Организациски вештини и способности
Одлични истражувачки, аналитички и оперативни способности, вклучително и спосособност за идентификување и разрешување на конкретни проблеми и новонастанати ситуации. Вештини за извршување на комплексни проекти што вклучуваат повеќе заинтересирани страни и координација на поединечните меѓузависни активности. Способност за планирање на активностите и утврдување и разрешување на конфликтите на приоритети. Утврдување на структурата на задачите и делегација на обврските во согласност со способноста на соработниците. Формирање на јасни мислења, заклучоци и препораки во однос на конкретната проблематика. Воља да се следат и применуваат најновите достигнувања во делокругот на работа.

Технички вештини и способности
Изворедно познавање и искуство во употребата на различни аналитички методи и примена на алати за истражување на нови енергетски извори и унапредување на постојните.

Компјутерски вештини и способности
MS Windows, MS Windows Server, Office suite, Linux, Oracle database, SAP Business suite, различни SCADA системи, дизајнирање, инсталација, сетирање и одржување на IP мрежна инфраструктура, WINDpro и слични алати.

Уметнички вештини и способности
Дизајнирање и изработка на ретро парчиња дрвен мебел и светлечки тела.

аб

Други вештини и знаења
Обука за Oracle database Administrator Јуни 2007,
Обука на Светска Банка за набавки Март 2008,
Обука за WindPro софтверски пакет, Wasp модел и проектирање на ветерни фарми од NTN Норвешка Мај 2009,
Обука за политики за набавки од EBRD Јуни 2012.

Возачка дозвола
В Категорија 1998
А Категорија 2011

Дополнителни информации
Објавени текстови во Магазин Енергетика,
Публикација „Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија“ Еко Свест, Скопје 2016.